

2017



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И КУЛТУРА

МАРТ

2018

ИЗДАНИЈА

УГД



Универзитетски гласник

Објавување на одлуки, правилници, правила и други материјали донесени од Универзитетскиот сенат

Универзитетски билтен

Објавување на реферати за избор на наставно-научен кадар и објавување на рецензии за учебници и скрипти

Универзитетски весник

Актуелни теми од настаните кои се одвиваат во рамките на Универзитетот и пошироко

КОНТАКТ



contact@ugd.edu.mk

www.ugd.edu.mk

Издавач: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Главен и одговорен уредник: проф. д-р Блажо Боев

Уредници: проф. д-р Лилјана Колева - Гудева
проф. д-р Кирил Барбареев
Славе Димитров
м-р Влатко Јовановски

Лектор: Даница Гавриловска - Атанасовска

Техничко уредување: Благој Михов
Славе Димитров

Печати: Печатница „2 - ри Август“ – Штип
Тираж: 150 примероци

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Комисија за издавачка дејност

Проф. д-р Лилјана Колева - Гудева - Земјоделски факултет, претседател
Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска - Факултет за образовни науки
Проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска - Факултет за музичка уметност
Проф. д-р Биљана Ѓоргеска - Факултет за медицински науки
Проф. д-р Нина Даскаловска - Филолошки факултет

Центар за односи со јавноста, Оддел за издавачка дејност

Славе Димитров - раководител
Даница Гавриловска - Атанасовска - лектор
Благој Михов - технички уредник
М-р Сања Гацов - референт во издавачка дејност
М-р Влатко Јовановски - референт во издавачка дејност
Марија Манева - референт во издавачка дејност

ДООЕЛ „Уни-сервис“ - Штип

Влатко Ничев - директор
Книжарници во кампусите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Универзитетска библиотека – Штип

Библиотеки во кампусите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ISBN - 978-608-244-387-4



ПРЕДГОВОР

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип е двигател на културата и јавното мислење и е високо позициониран со своето влијание во средината, за што имаме и општествена одговорност. Нашиот Универзитетот го следи и формира развојниот тренд во регионот и пошироко, а со тоа го зголемува нивото на културата и на јавната свест. Со своето постоење влијае во градењето на новата мисла кај младите во вистинска насока.

*Како Универзитет секогаш одиме во насока сè што правиме да прилега на времето во коешто живееме. Со е-библиотеката до крајни граници им излеговме во пресрет на студентите, со тоа што им овозможивме **мултимедијален, брз, точен и бесплатен пристап до сите учебници и учебни помагала потребни за совладување на предметните програми.***

Надградбата и збогатувањето на библиотечниот фонд со електронски изданија, публикувани во изминатата година, се содржани во овој деветти по ред Каталог на изданија за 2017 година.

Нека ни е честит единаесеттиот патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев“!


27 март 2018 година, Штип

Ректор
Проф. д-р Блажо Боев



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП**
(2017-2018 г.) („2-ри Август“ - Штип) 360 стр., 25 см

Годишниот извештај за работата на единиците при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 2017/2018 година ги опфаќа сите активности што се одвиваат на факултетите при Универзитетот во текот на соодветната академска година. Извештаите на сите петнаесет единици на Универзитетот опфаќаат податоци за: изведувањето на наставата, акредитација на нови студиски програми, структура на вработени, техничка опременост, просторни услови, анализа на научноистражувачката работа, приказ на апликативната дејност, извештај за издавачката дејност на факултетот, како и приказ за постигнатиот успех на студентите за секој предмет во соодветната академска година.




„Универзитетски гласник“ бр. 37/
Редакција:

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева
(уредник на издавачка продукција),
Блажо Боев, (главен и одговорен уредник)
Доц. д-р Кирил Барбареев
М-р Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 20.IV. 2017
(„2 Август“ - Штип); - 68 стр.: 28 см

„Универзитетски гласник“ бр. 38/
Редакција:

Проф. д-р Лилјана Колева Гудева
(уредник на издавачка продукција),
Блажо Боев, (главен и одговорен уредник)
Доц. д-р Кирил Барбареев
М-р Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 28.II. 2018
(„2 Август“ - Штип); - 95 стр.: 28 см





Информаторите за студентите на прв и втор циклус студии претставуваат водичи низ студиските програми на сите факултети на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, каде што се достапни сите неопходни информации за додипломските и постдипломските магистерски или специјалистички студии, начинот на студирање, финансирање, режимот на студии и обврските на студентите. Составен дел на секој информатор се студиските програми (соодветно за секој информатор од прв или втор циклус) со комплетниот список на задолжителни и изборни предмети и нивниот соодветен број на кредити за секој семестар од академската година.


ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на прв циклус студии
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (2017-2018 г.)
(„2-ри Август“ - Штип) 14 см



ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ

запишани на втор циклус студии
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (2017-2018 г.)
(„2-ри Август“ - Штип) 14 см



АНАТОМСКИ И ФИЗИОЛОШКИ ПРОМЕНИ КАЈ
БОЛНИТЕ РАСТЕНИЈА
од Емилија Арсов, Саша Митрев

ISBN: 978-608-244-426-0

број на страници: 130


издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Патолошкиот процес и појавата на болест се основа во фитопатологијата и заштитата на растенијата. Можат да настанат доколку растението домаќин е склоно кон одреден патоген...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/635>



ШТЕТНИЦИ КАЈ ЗЕЛЕНЧУКОТ И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛА
од Душан Спасов, Билјана Атанасова

ISBN: 978-608-244-408-6

број на страници: 159

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Производството на зеленчук претставува една од најинтензивните гранки од растителното производство во Република Македонија.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/630>

ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА ВО ПОЛЈОДЕЛСТВОТО
од Ристо Горги Кукутанов

ISBN: 978-608-244-417-8

број на страници: 403

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Основна цел на овој учебник е запознавање со машините и уредите од целиот синџир на прехранбената индустрија врз основа на преработка на зрното.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/629>



ПРАКТИКУМ ПО ФИТОФАРМАЦИЈА
од Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ

ISBN: 978-608-244-378-2

број на страници: 97

издадена: 2017


јазик: македонски


краток опис:

„Практикумот по фитофармација“ е наменет за студентите на Земјоделски факултет, агрономите и сите кои директно или индиректно се вклучени во процесот на заштита на растенијата.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/599>





ФИТОФАРМАЦИЈА
од Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ

ISBN: 978-608-244-379-9

број на страници: 97

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Скриптата „Фитофармација“ е наменета да ги запознае идните агрономи и пошироката јавност со основните начела и принципи во заштитата на растенијата, посветувајќи посебно внимание на хемиските мерки за заштита.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/598>



ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА
од Емилија Арсов, Саша Митрев

ISBN: 978-608-244-363-8

број на страници: 67

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Аналитичарите вработени во лабораториски услови во текот на извршувањето на своите работни обврски постојано се изложени на контакт со различни штетни материјали и имаат зголемен ризик за настанување на различни повреди при работата...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/595>

ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
од Лилјана Колева-Гудева, Фиданка Трајкова

ISBN: 978-608-244-371-3

број на страници: 77

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Физиологијата на растенијата ги изучува биолошките процеси кај растенијата...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/591>



Е-БИЗНИС
од Ристе Темјановски

ISBN: 978-608-244-370-6

број на страници: 223

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Светот во којшто живееме е свет каде што електронското работење или е-бизнис ги диктира сите правци на современиот живот.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/601>



РИСТЕ ТЕМЈАНОВСКИ



МАРКЕТИНГ: МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИЈА
(ПРАКТИКУМ)
од Тамара Јованов

ISBN: 978-608-244-439-0
број на страници: 175
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/656>



МАРКЕТИНГ: МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИЈА
(СКРИПТА)
од Тамара Јованов

ISBN: 978-608-244-438-3
број на страници: 155
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/655>

ПРАКТИКУМ ЗА УПОТРЕБА И ПРИМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ДАНОЧНИТЕ СТИМУЛАЦИИ НА
ПРИМЕРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
од Илија Груевски

ISBN: 978-608-244-430-7

број на страници: 72

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Во процедура.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/651>



Штип, 2017

ISBN 978-608-244-430-7



ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА (ПРАКТИКУМ)
од Стеван Габер

ISBN: 978-608-244-432-1

број на страници: 50

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Практикумот „Фискална политика на ЕУ“ има за цел да обезбеди учебно помагало со кое ќе може да се реализираат вежбите по предметите Монетарна и фискална политика на ЕУ, Јавни финансии и Локални финансии.


линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/645>



ШТИП, 2017

ISBN 978-608-244-432-1



ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКА УНИЈА (СКРИПТА)
од Стеван Габер

ISBN: 978-608-244-431-4

број на страници: 120

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Фискалната политика претставува една од најзначајните економски политики, која треба да овозможи подобрување на животниот стандард на граѓаните во една национална економија...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/644>



ОСНОВИТЕ НА ДЕЛОВНОТО КОМУНИЦИРАЊЕ
од Еленица Софијанова

ISBN: 978-608-244-416-1

број на страници: 160

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Комуникацијата е сложен процес во кој се пренесуваат различни идеи преку соодветни техники и стратегии на делување.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/631>

АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
од Оливера Ѓорѓиева-Трајковска, Благица Колева

ISBN: 978-608-244-382-9


број на страници: 312

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Зошто е потребна анализата на финансиските извештаи?
Одговорот се наоѓа во несовршеноста на системот на финансиско
известување: несовпаѓање на деловните настани со нивното
сметководствено признавање...



Штип, 2017

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/603>

ШТИП, 2017



ТРГОВСКО ПРАВО (СКРИПТА)
од Борка Тушевска-Гавриловиќ

ISBN: 978-608-244-392-8

број на страници: 129

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Целокупната материја содржана во скриптата е анализирана
преку важечкото национално право, правната теорија и судската и
арбитражна практика...




ТРГОВСКО ПРАВО - Скрипта
Борка Тушевска-Гавриловиќ

2017

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/616>

2017



ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
од Борка Тушевска, Кристина Мишева, Олга Кошевалиска

ISBN: 978-608-244-443-7

број на страници: 90


издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во изработка.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/652>



ОСНОВ НА ГРАЃАНСКО-ПРАВНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА
од Марија Амповска

ISBN: 978-608-244-441-3

број на страници: 90

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во процедура.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/650>


РЕТОРИКА
од Јован Андоновски

ISBN: 978-608-244-421-5
број на страници: 210
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Реториката се појавила одамна. Човекот откако знае за себе го практикува говорот како средство за комуникација со другите луѓе.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/632>




ТРУДОВО ПРАВО
од Војо Беловски, Андон Мајхошев

ISBN: 978-608-244-383-6
број на страници: 365
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Трудовото право како гранка на правото е една од фундаменталните правни дисциплини...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/617>





ДЕПРЕСИЈА ВО АДОЛЕСЦЕНЦИЈАТА: СКРИНИНГ, ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН ОД АГОЛ НА КОГНИТИВНО-БИХЕЈВИОРАЛНА ТЕРАПИЈА
од Ленче Милошева

ISBN: 978-608-244-372-0

број на страници: 166

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во оваа научна монографија од областите психопатологија и психотерапија се претставени резултати од современите истражувања на авторката...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/581>



ТОКСИКОЛОШКА ХЕМИЈА ЗА ФАРМАЦЕВТИ
од Даринка Ѓорѓиева Ацкова

ISBN: 978-608-244-424-6

број на страници: 240

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во процедура.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/633>

АНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈА
(ПРАКТИКУМ)

од Киро Папакоча, Кирил Митевски, Павле Апостолоски, Михајло Петровски, Сања Нашкова

ISBN: 978-608-244-407-9

број на страници: 68


издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во овој практикум се опишани основите на анатомските структури кои го градат стоматолошкиот систем и е дадена основната градба на забите.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/620>



АНАТОМИЈА НА ВИЛИЦИ И ДЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЈА (СКРИПТА)
од Киро Папакоча, Кирил Митевски, Павле Апостолоски, Михајло Петровски

ISBN: 978-608-244-406-2

број на страници: 143


издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Оваа скрипта ги содржи описите на сите анатомски делови на вилиците и околувиличните структури. Исто така, во неа се опишани и сите морфолошки карактеристики на одделни заби.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/619>





ПРАКТИКУМ ПО ФИТОХЕМИЈА
од Зорица Арсова-Сарафиновска, Викторија Максимова, Марија
Дарковска-Серафимовска

ISBN: 978-608-244-394-2

број на страни: 42

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Практикумот опфаќа конкретни фармакопејски прописи за анализа на растителните дроги и нивните активни принципи...



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/613>



ИЗОЛАЦИЈА НА ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ
од Биљана Горѓеска, Сања Костадиновиќ-Величковска

ISBN: 978-608-244-381-2


број на страници: 113

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Природните продукти служеле како важен извор на активни компоненти уште од древните времиња и околу половината од корисните дроги денес се добиени од природни извори.



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/610>

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА ЗА ФАРМАЦЕВТИ
од Рубин Гулабоски, Александар Цветковски

ISBN: 978-608-244-304-1

број на страници: 360

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Како фундаментална хемиска дисциплина, физичка хемија, освен што се предава во рамките на академските програми на природно-математичките и инженерските профили, во академските програми за здравствените струки истата единствено е опфатена во студиската програмата за фармација.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/607>



ФИТОХЕМИЈА (СКРИПТА)

од Зорица Арсова-Сарафиновска, Викторија Максимова, Марија Дарковска-Серафимовска

ISBN: 978-608-244-393-5

број на страници: 157

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Фитохемијата е наука што ги проучува општите карактеристики на групи фармаколошки значајни супстанции од природно потекло...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/606>





ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 1
од Цена Димова


ISBN: 978-608-244-373-7
број на страници: 275
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Учебникот „Орална хирургија 1“ е наменет за студентите на Дентална медицина на Факултетот за медицински науки...



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/587>




MONOGRAFİSİ
од Mahmut ÇELİK, Zeki GÜREL

ISBN: 978-608-244-354-6
број на страници: 342
издадена: 2017
јазик: турски

краток опис:

Balkanlarda Türklerle birlikte diğer milletler, Milattan Öncesinden beri binlerce yıldır beraber yaşamışlar ve bu tarihi beraberlik Balkan milletlerinin “ortak bir kader”de birleşmesine sebep olmuştur. Geçen yüzyıllar..



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/586>


ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 (ПРАКТИКУМ)
од Светлана Јакимовска

ISBN: 978-608-244-389-8
број на страници: 70
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Учебното помагало „Француски јазик 1 – практикум“ претставува дополние на скриптата „Француски јазик 1“, објавена на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во 2014 година...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/608>




ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI
од Mahmut Çelik, Zeki Gürel

ISBN: 978-608-244-355-3
број на страници: 238
издадена: 2017
јазик: турски

краток опис:

Делата што се наведени на крајот од книгата како користена литература, освен што ја покажуваат компетентноста на авторите во поглед на содржините на книгата, исто така претставуваат и еден вид на патоказ за понатамошно детално изучување и истражување...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/596>





НУМЕРИЧКИ МЕТОДИ (СКРИПТА)
од Васко Кокаланов, Владо Гичев, Александра Ристеска

ISBN: 978-608-244-411-6

број на страници: 57

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Нумерички методи – скрипта...



линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/639>



МИКРОКОМПЈУТЕРИ
од Гоце Стефанов

ISBN: 978-608-244-415-4

број на страници: 114

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Скриптата „Микрокомпјутери“ е наменета за изучување на наставното градиво по предметот Микрокомпјутери и програмабилни контролери на студентите од четврта година на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“. Материјата е конципирана согласно со материјалот кој студентите го слушаат на часовите по овој предмет.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/636>



ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ (ПРАКТИКУМ)
од Василија Шарац, Гоце Стефанов

ISBN: 978-608-244-376-8


број на страници: 26

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Испитување на електрични машини – практикум.



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/614>



ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И ЕКОЛОШКИТЕ УНАПРЕДУВАЊА ВО
ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЈА

од Влатко Чингоски, Билјана Петревска, Сашо Гелев, Роман
Голубовски, Билјана Читкушева Димитровска, Никола Трајков

ISBN: 978-608-244-390-4


број на страници: 115

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Ракописот е наменет првенствено за студентите кои изучуваат повеќе предмети поврзани со обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и заштеда на енергија...




линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/605>

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ
од Василија Шарац

ISBN: 978-608-244-377-5
број на страници: 112
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Електромагнетна компатибилност...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/604>



ПРАКТИКУМ И ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА CAD/
CAM ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
од Влатко Чингоски, Билјана Читкушева Димитровска, Маја
Кукушева Панева

ISBN: 978-608-244-352-2
број на страници: 110
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Распространетоста и широката достапност на компјутерите и
софтверските алатки денес е масовност...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/589>





ПРАКТИКУМ ПО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
од Цвета Мартиновска-Банде, Александра Стојанова, Душан Биков

ISBN: 978-608-244-104-7

број на страници: 188

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Овој практикум има за цел да се користи како учебно помагало за совладување на материјалот од вежби заедно со краток теоретски осврт во секој дел.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/588>



БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
од Цвета Мартиновска-Банде

ISBN: 978-608-244-103-0

број на страници: 220

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Материјалот е напишан како поддршка за совладување на наставната содржина за современите релациони бази на податоци и прашалните јазици.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/597>

ПЕРСПЕКТИВА 1
од Јана Јакимовска

ISBN: 978-608-244-414-7
број на страници: 108
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Скриптата „Перспектива 1“ е учебно помагало за истоимениот изборен предмет кој се слуша на студиската програма Класично сликарство во четвртиот семестар.



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/628>



ТРАНСПОНИРАЊЕ (СКРИПТА)
од Невенка Дуковска


ISBN: 978-608-244-429-1
број на страници: 30
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Транспонирањето овде е претставено како посебна област за изучување за да помогне во целосниот развој на колаборативните вештини кај пијанистот.



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/649>



РАЗВИВАЊЕ НА ПИЈАНИСТИЧКА ТЕХНИКА, СЛУШНИ ВЕШТИНИ И ПРАВИЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ИЗБРАНИ ДЕЛА ЗА ПИЈАНО ОД МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ
од Невенка Дуковска

ISBN: 978-608-244-422-2

број на страници: 45

издадена: 2017



јазик: македонски

краток опис:

Главна цел на оваа скрипта се пијанистичките интерпретациски проблеми кои се појавуваат кај познати дела од Властимир Николовски, Тома Прошев, Стојан Стојков, Томислав Зографски, Гоце Коларовски...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/648>



ЧИТАЊЕ ПРИМА ВИСТА (СКРИПТА)
од Невенка Дуковска

ISBN: 978-608-244-428-4

број на страници: 48

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Предметот Прима виста кој зазема значајно место во образовниот процес на секој студент на вокално-инструменталниот оддел – Пијано е предмет за кој има дефицит од материјали.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/647>



ИСТОРИЈА НА ПИЈАНИЗМОТ
од Милица Шкарик


ISBN: 978-608-244-362-1
број на страници: 139
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Од појавата на првите инструменти со клавиши до создавањето на пијаното и современиот начин на свирење, пијанизмот претрпел повеќе значајни промени...



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/583>



МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
од Симеон Симеонов

ISBN: 978-608-244-400-0
број на страници: 369
издадена: 2017
јазик: македонски


краток опис:

Машинството е гранка од техниката чијашто цел е што порационално да ги искористи природните средства кои стојат на располагање - материјата и енергијата.



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/627>





СКРИПТА ПО ТЕРМОДИНАМИКА
од Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков

ISBN: 978-608-244-401-7
број на страници: 153
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Термодинамиката е темелен предмет на повеќе технички науки, па затоа е многу важно да се разбере основата на термодинамичките појави, закони и процеси.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/642>




ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКА
од Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков

ISBN: 978-608-244-402-4
број на страници: 61
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Термодинамиката е темелен предмет на повеќе технички науки, па затоа е многу важно да се разбере основата на термодинамичките појави, закони и процеси.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/641>



ПРАКТИКУМ ПО ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ
од Мишко Џидров

ISBN: 978-608-244-419-2

број на страници: 55


издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Овој практикум е направен за потребите на процесот на резиме во звање на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/637>



ПРАКТИКУМ ПО ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ
од Мишко Џидров

ISBN: 978-608-244-346-1

број на страници: 52

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во овој практикум се прикажани начините за изработка на проектен план за вежбите по предметот Проектен менаџмент, кој се изучува на Машински факултет.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/590>

КРЕИРАЊЕ НА ОБЛЕКА (СКРИПТА)
од Ванѓа Кузманоска Димитријева, Сања Ристески

ISBN: 978-608-244-427-7
број на страници: 130
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/653>





ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА
од Димко Димески

ISBN: 978-608-244-449-9
број на страници: 250
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во изработка.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/654>





СТАБИЛНОСТ НА ТЕРЕН (СКРИПТА)
од Ристо Поповски

ISBN: 978-608-244-359-1

број на страници: 123

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Кај земјините објекти, како што се насипите, каналите, рударските експлоатациски етажи и сл., често се случува да дојде до нарушување на стабилноста на теренот, при што овие објекти се зарушуваат...

Штип, септември 2013

Д-р Ристо Поповски

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/594>



ГРАДЕЖНИШТВО ВО РУДАРСТВОТО
од Ристо Рибаровски, Николинка Донева

ISBN: 978-608-244-437-6

број на страници: 182

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во изработка.

Штип, 2017

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/643>


ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕ - ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕНТЕРИЕР НА
ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
од Петар Намичев

ISBN: 978-608-244-403-1
број на страници: 210
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Материјата се однесува на дел од јавните објекти наменети за административни простори (општествени објекти, компании) од сите специјализирани дејности кои имаат дел од просторот наменет за канцелариски простор.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/621>



Петар Намичев

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕ

Штип, 2017 г.

Штип, 2017 г.



ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕНИ
од Зоран Панов, Радмила Каранакова-Стефановска

ISBN: 978-608-244-384-3
број на страници: 110
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Скриптата овозможува запознавање на студентите со подземната гасификација на јаглените како нова неконвенционална технологија за обезбедување „чисто“ и економско гориво.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/609>



Зоран Панов; Радмила Каранакова Стефановска

ГАСИФИКАЦИЈА НА ЈАГЛЕНИ

Штип, 2016





НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ НА ТИТАНОМАГНЕТИТИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
од Орце Спасовски

ISBN: 978-608-244-375-1

број на страници: 186

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Во текот на последните децении од минатиот век беа реализирани обемни и многубројни комплексни геолошки истражувања и лабораториски испитувања со кои се добија нови податоци за металогенетските карактеристики на појавите и наоѓалиштата на титаномагнетитите во РМ.

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/602>



ГАСТРОНОМИЈА
од Нако Ташков, Небојша Вуковиќ, Душица Санева

ISBN: 978-608-244-347-8

број на страници: 293

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Во својата содржина учебникот по предметот Гастрономија го опфаќа следново: ладни предјадења на база на свеж, варен и конзервиран зеленчук, ладни предјадења на база на полнет зеленчук...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/582>




ЕКОНОМИКА НА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ
од Билјана Петревска

ISBN: 978-608-244-425-3
број на страници: 305
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Во процедура.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/634>





СООБРАЌАЈ ВО ТУРИЗМОТ
од Цане Котески

ISBN: 978-608-244-395-9
број на страници: 318
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Учебникот е наменет за студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика на насоките: Туризам, Гастрономија, Исхрана и диететика...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/622>





МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
од Елизабета Митрева

ISBN: 978-608-244-388-1

број на страници: 295

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Во функција на унапредување на малиот и среден бизнис и обезбедување услови за реален раст на македонската економија треба да се гледа преку нови идеи, инвестиции и отворање нови работни места...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/612>



МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ
од Татјана Бошкова

ISBN: 978-608-244-380-5

број на страници: 147

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Меѓународните финансии се значајна активност во секоја национална економија...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/611>


ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОСЛУЖУВАЊЕТО
од Нако Ташков, Трајан Вељанов

ISBN: 978-608-4504-12-2
број на страници: 197
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Во својата содржина учебникот по предметот Технологија на поседувањето го опфаќа следново: простории во кои се врши поседувањето; видови на угостителски објекти во кои се врши поседување на храна и пијалаци...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/600>




ПРАВО НА ДОГОВОРИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ
(СКРИПТА)
од Драшко Атанасоски, Анета Стојановска-Стефанова

ISBN: 978-608-244-367-6
број на страници: 172
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Меѓународното стопанско право (како и правото на договорите во меѓународен промет) е од меѓународен карактер, додека меѓународните приватни права се скоро исклучително национални...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/593>



Штип, 2016

Штип, 2016



ПРАВО НА ДОГОВОРИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ
(ПРАКТИКУМ)
од Драшко Атанасоски, Анета Стојановска-Стефанова

ISBN: 978-608-244-366-9

број на страници: 216

издадена: 2017


јазик: македонски

краток опис:

Договорот е облигационен однос кој настанува со согласност на волјите на неговите страни...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/592>



МИКРОЕКОНОМИЈА И МАКРОЕКОНОМИЈА (СКРИПТА)
од Душко Јошески, Мичо Апостолов

ISBN: 978-608-244-368-3

број на страници: 100

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Познавањето на микроекономските фундаменти во голема мера подразбира еден напор да се запознаат агрегатните економски феномени условени од однесувањето на индивидуалните економски субјекти...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/585>

ТРГОВСКО ПРАВО - ПРАКТИКУМ
од Борка Тушевска-Гавриловиќ

ISBN: 978-608-244-391-1
број на страници: 90
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Целта на практикумот е да им помогне на студентите во совладувањето на практичните аспекти на материјата по трговско право.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/615>



ТРГОВСКО ПРАВО - Скрипта
Борка Тушевска Гавриловиќ

2017



5013



ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
од Јанка Димитрова

ISBN: 978-608-244-452-9
број на страници: 260
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Интерната (внатрешна) ревизија настанала како резултат на потребите на современите деловни субјекти да воведат сопствен, интерен и дополнителен облик на надзор за контрола и испитување на системот на интерните контроли (што ги вршат сите вработени, како составен дел на работните обврски) и оценка на неговата ефикасност...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/658>



УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ШТИП

Професор д-р ЈАНКА ДИМИТРОВА

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА



Штип, 2017 година

1

Штип, 2017 година




ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА
од Јанка Димитрова

ISBN: 978-608-244-451-2
број на страници: 225
издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:

Државната ревизија претставува постапка на испитување на финансиските трансакции дефинирани како државни расходи во смисла на законското и наменското користење на средствата...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/657>



РЕЛИГИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИТЕ ОПШТЕСТВА
СО ОСВРТ НА МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО
од Даниела Коцева

ISBN: 978-608-244-305-8
број на страници: 322
издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:

Во трудот е направен обид да се одговори на неколку клучни прашања кои се однесуваат на придобивките и функцијата на религијата и религиското образование денес...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/695>


МЕХАНИЧКА ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 1
од Соња Јордева, Силвана Жежова

ISBN: 978-608-244-450-5
број на страници: 200
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Оваа скрипта настана како резултат на потребата на студентите од II година на Технолошко-техничкиот факултет на студиската програма Дизајн на текстил и облека...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/659>



Штип, 2017

Штип, 2017




ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ
од Далибор Серафимовски, Владо Гичев

ISBN: 978-608-244-447-5
број на страници: 115
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:


Програмирањето и програмските јазици во последните години се наметнуваат како суштинска потреба во образовниот процес на секој квалитетен инженер.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/667>



Штип, 2017 г.

Штип, 2017 г.



ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ - ПРАКТИКУМ
од Далибор Серафимовски, Владо Гичев

ISBN: 978-608-244-448-2

број на страници: 72

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Практичното знаење од областа на програмирањето е есенцијално за понатамошниот развој на електроинженерите во модерното време.

Штип, 2017 г.

Штип, 2017 г.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/668>



ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ
од Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска

ISBN: 978-608-244-461-1

број на страници: 170

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

За непречен развој на сите области во стопанството на една земја, од особено значење е обезбедување и одржување на здрава животна средина...

Штип, 2017

Штип, 2017

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/669>

СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
од Јордан Ефремов

ISBN: 978-608-244-460-4
број на страници: 140
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Целта на предметот Современа уметност и дизајн е да се совладаат и да се осознаат основните визуелни ликовни елементи и принципи во уметноста и во дизајнот...



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/670>




БАКТЕРИОЛОГИЈА
од Саша Митрев, Емилија Арсов


ISBN: 978-608-244-457-4
број на страници: 85
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:

Значењето на фитопатогените бактерии во едно земјоделско производство е огромно, и затоа мора да се посвети посебно внимание на оваа група паразитни форми...



линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/671>



**ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
ПРАКТИКУМ**

од Страшко Стојановски

ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО - ПРАКТИКУМ
од Страшко Стојановски

ISBN: 978-608-244-268-6

број на страници: 151

издадена: 2016

јазик: македонски

краток опис:

Откако слободата делува сама по себе, слободата како најприродна за човекот ги комбинира неговите напори со оние на неговите блиски да делуваат заедно.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/509>

од Страшко Стојановски



БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА
од Марија Хаџи Николаева, Дејан Мираковски

ISBN: 978-608-244-455-0

број на страници: 100

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Бучавата во последните неколку децении има сè поголемо влијание врз квалитетот на живеење, како резултат на несоодветната, непланска урбанизација, интензивирање на копнениот и воздушниот сообраќај, употреба на застарени моторни возила и др.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/665>

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
Проф. д-р Дејан Мираковски
ШТИП, 2017

БУЧАВА ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА - ПРАКТИКУМ
од Марија Хаџи Николова, Дејан Мираковски

ISBN: 978-608-244-454-3
број на страници: 55
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Практикум по бучава во животна средина.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/666>



ШТИП 2017

Доц. др. Марија Хаџи Николова
Проф. др. Дејан Мираковски



СОВРЕМЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО - СКРИПТА
од Марија Магдинчева-Шопова

ISBN: 978-608-244-458-1
број на страници: 157
издадена: 2017
јазик: македонски

краток опис:
Претприемништвото се смета за основен фактор во економскиот развој на земјата кој силно влијае на сите општествени процеси.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/692>





СОВРЕМЕНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО - ПРАКТИКУМ
од Марија Магдинчева-Шопова

ISBN: 978-608-244-459-8

број на страници: 40

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Претприемништвото се смета за основен фактор во економскиот развој на земјата кој силно влијае на сите општествени процеси...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/691>



СМЕТКОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
од Благица Колева

ISBN: 978-608-244-466-6

број на страници: 110

издадена: 2017

јазик: македонски

краток опис:

Сметководствениот информациски систем претставува употреба на сметководствените податоци во рамките на целокупниот информациски систем во претпријатието...

линк за споделување:

<http://e-lib.ugd.edu.mk/662>


АЛТЕРАЦИИ И МИНЕРАЛНИ ПАРАГЕНЕЗИ
од Горан Тасев, Тодор Серафимовски

ISBN: 978-608-244-462-8
број на страници: 68
издадена: 2017
јазик: македонски


краток опис:

Главната цел на овој учебник е на студентите да им се дадат насоки за да можат поефикасно да ги осознаат алтерациските процеси и минералите што учествуваат во карактеристичните парагенези во рудните наоѓалишта.

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/672>



Штип, 2017 г.



ПРАКТИКУМ ПО АГРОЕКОЛОГИЈА
од Фиданка Трајкова, Лилјана Колева-Гудева, Љупчо Михајлов


ISBN: 978-608-244-490-1
број на страници: 50
издадена: 2018
јазик: македонски

краток опис:

Во последните децении од развојот на човештвото очигледно е влошувањето на состојбата со природните ресурси како резултат на нивното нерационално користење и постепено деградирање...

линк за споделување:
<http://e-lib.ugd.edu.mk/694>





УЧЕБНИК „**РУРАЛЕН ТУРИЗАМ – ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ**“
од Дејан Методијевски и Никола Димитров,

Факултет за туризам и бизнис логистика.



УЧЕБНИК „**ХОТЕЛИЕРСТВО**“
од Нако Ташков и Дејан Методијевски,

Факултет за туризам и бизнис логистика.



УЧЕБНИК „ПЕТРОЛОГИЈА“
од Блажо Боев и Иван Боев,

Факултет за природни и технички науки.



УЧЕБНИК „ФАРМАКОТЕРАПИЈА“
од Трајан Балканов, Марија Дарковска-Серафимовска и Зорица
Арсова-Серафиновска,

Факултет за медицински науки.



ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ

од р Елизабета Митрева,

УЧЕБНИК „ПРИНЦИПИ НА МАРКЕТИНГ“
од р Елизабета Митрева,

Факултет за туризам и бизнис логистика.




УЧЕБНИК „ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА“
од Дејан Мираковски и Марија Хаџи-Николова,

Факултет за природни и технички науки.

ПРАКТИКУМ „ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА“
од Александар Крстев, Зоран Здравев и Елена Карамазова,

Факултет за информатика.



2017

5011

ИСТРАЖУВАЊА
ОСНОВИ НА



„МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ (СКРИПТА)
од Наташа Митева и Елизабета Митрева,

Факултет за туризам и бизнис логистика,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА

НАТАША МИТЕВА
ЕЛИЗАБЕТА МИТРЕВА

**МЕНАЏМЕНТ
НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**



(С-СКРИПТА)



УЧЕБНИК „МЕТОДИКА НА РАЗВОЈ НА ПОЧЕТНИ
МАТЕМАТИЧКИ ПОИМИ“


од Снежана Јовановова-Митковска,

Факултет за образовни науки.




СКРИПТА „ОСНОВИ НА ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА“
од Александар Крстев, Зоран Здравев и Мартин Лукаревски,

Факултет за информатика.



**„МЕТОДИКАТА НА НАСТАВАТА ПО ДУВАЧКИ И ГУДАЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ 1“ (СКРИПТА)**
од Владимир Лазаревски, Владимир Крстев и Паскал Краповски,

Музичка академија,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.



Универзитет „Гоце Делчев“
Музичка академија
Штип, 2018



„МЕДИУМСКО ПРАВО“
од Андон Мајхосев,

Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.




MLNU' 2018



„МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ“ (ПРАКТИКУМ)
од Наташа Митева и Елизабета Митрева,

Факултет за туризам и бизнис логистика,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.



„ОПШТИНСКИТЕ ОБВРЗНИЦИ КАКО АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ЕФИКАСНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРИБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ОПШТИНА ШТИП“ (МОНОГРАФИЈА)

од Ристо Фотов, Марија Гогова-Самоников,
Елена Веселинова и Илија Груевски,

Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

The Journal of Economics ISSN 1857-9973 is an international, open access, peer reviewed, online journal. The journal focuses on the following areas of publication: Economics (Microeconomics, Macroeconomics, International Economics), Banking and Finance, Accounting and Auditing, Management and Business, Entrepreneurship and Marketing.



ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

The Yearbook of the Faculty of Computer Science from "Goce Delcev" University - Stip is a collection of achievements in computer science and technology, mathematics and applied mathematics.

Vol 5 No 5 (2016): Yearbook 2016/17





Journal of Agriculture and Plant Sciences (JAPS) is an international journal for publication of scientific, professional and applicative achievements in agriculture and plant sciences. The journal is publishing original research papers, review articles, short communications, professional and technical papers and book reviews. The journal is publishing results from fundamental, applicative and technical research in broader area of agricultural and plant sciences.




The International journal Balkan Journal of Applied Mathematics and Informatics of the Faculty of Computer Science publishes articles, but not limited to, in the following topics:

Computer science; Computer and software engineering; Information technology; Information systems; Computer security; Electrical engineering; Telecommunication; Mathematics and its applications; Articles of interdisciplinary of computer and information sciences with education, economics, environmental, health and engineering.



Меѓународна научна и практична конференција на Економски факултет „Управување со развојот на економските регионални системи“



ФИЛКО/ FILKO Зборник на трудови од меѓународна научна конференција



Palimpsest is an international journal for linguistic, literary and cultural research founded at the Faculty of Philology in Stip in 2016. It is published electronically twice a year, the first issue in May and the second one in November.


The journal publishes papers in the area of linguistics, literary science, teaching methodology and culturology. In addition, there is a section reserved for reviews of books, monographs, and other publications in the sphere of philology and culturology.

The international journal Palimpsest publishes papers in the following languages: Macedonian, English, Russian, German, Italian, French and Turkish.




The Geologica Macedonica is an international, open access, peer reviewed, both online and printed journal.

The journal focuses on the following areas of publication: Mineralogy, Petrology, Geochemistry, Ore deposits, Environmental geochemistry, Hydrogeology, Engineering geology, Geophysics, and other branches of the Earth Sciences.





The **Vospitanie** - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice is an official publication of the "Goce Delcev" University, Faculty of Educational Sciences, Stip, Republic of Macedonia. It is published twice yearly. The journal publishes original scientific papers, short communications, reviews, professional and educational papers from all fields of advance the empirical, theoretical, and methodological understanding of education and learning. Particularly, papers that are interdisciplinary and multidisciplinary approach to the study and survey of the problems in education.



Balkan Social Science Review - BSSR is a semi-annual, peer-reviewed, journal for academics with an interest in the Balkans seen through the length of diferent social science disciplines





ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Yearbook – Faculty of Philology

Vol 7 No 1 (7): Годишен зборник 2016

Published: 2017-02-09



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И
ТЕХНОЛОГИИ**

Факултет за природни и технички науки

Natural Resources and Technology

Faculty of Natural and Technical Sciences

Vol 11 No 11 (2017): Природни ресурси и технологии



**Каталог на изданија објавени во Универзитетски билтен
(од март 2017 г. до март 2018 г. кои не се објавени во е-библиотека)**

15.3.2017 г., Универзитетски билтен бр.186

- „Практикум по предметот Трговско право“ од доц. д-р Борка Тушевска-Гавриловиќ, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

1.4.2017 г., Универзитетски билтен бр.187

- „Практикум по механика на карпи“ од проф. д-р Зоран Панов и ас. м-р Радмила Каранаква-Стефановска, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Историја на правото – практикум I“ од доц. д-р Димитар Апасиев, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

15.5.2017 г., Универзитетски билтен бр.190

- „Практикум по инфектологија“ за стручните школи за насоките Медицински сестри и Лаборанти од доц. д-р Вело Марковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

2.10.2017 г., Универзитетски билтен бр.197

- „Интерна ревизија“ (учебник) од проф. д-р Јанка Димитрова, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Државна ревизија“ (учебник) од проф. д-р Јанка Димитрова, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

16.10.2017 г., Универзитетски билтен бр.198

- „Религиското образование во мултиетничките општества со осврт на македонското општество“ од доц. д-р Даниела Коцева, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Религиското образование во мултиетничките општества со осврт на македонското општество“ од доц. д-р Даниела Коцева, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
-

1.11.2017 г., Универзитетски билтен бр.199

- „Механичка текстилна технологија 1“ од доц. д-р Соња Јордева и ас. докторанд м-р Силвана Жежова, Технолошко-технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

15.11.2017 г., Универзитетски билтен бр.200

- „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев, Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Програмски јазици“ од д-р Далибор Серафимовски и проф. д-р Владо Гичев, Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Третман на отпадни води“ од проф. д-р Мирјана Голомеова и доц. д-р Афродита Зенделска, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Менаџмент на човечки ресурси“ (практикум) од м-р Наташа Митева и д-р Елизабета Митрева, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Менаџмент на човечки ресурси“ (скрипта) од м-р Наташа Митева и д-р Елизабета Митрева, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Современа уметност и дизајн“ од доц. м-р Јордан Ефремов, Технолошко-технички факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

1.12.2017 г., Универзитетски билтен бр.201

- „Општинските обврзници како алтернативен начин на финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски развој, со посебен осврт на Општина Штип“ (монографија) од д-р Ристо Фотов, д-р Марија Гогова-Самоников, д-р Елена Веселинова и д-р Илија Груевски, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Бактериологија“ од проф. д-р Саша Митрев и доц. д-р Емилија Арсов, Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Граѓанско општество“ од вон. проф. д-р Страшко Стојановски, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Бучава во животна средина“ од доц. д-р Марија Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан Мираковски, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Практикум по бучава во животна средина“ од доц. д-р Марија Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан Мираковски, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Деловно комуницирање“ од д-р Александра Жежова, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Современо претприемништво“ (скрипта) од д-р Марија Магдинчева-Шопова, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Современо претприемништво“ (практикум) од д-р Марија Магдинчева-Шопова, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Сметководствени информациона системи“ (скрипта) од доц. д-р Благица Колева, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Алтерации и минерални парагенези“ од д-р Горан Тасев и д-р Тодор Серафимовски, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Методиката на наставата по дувачки и гудачки инструменти 1“ (скрипта) од проф. д-р Владимир Лазаревски, доц. м-р Владимир Крстев и доц. м-р Паскал Краповски, Музичка академија, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Религиозен туризам“ (учебник) од д-р Никола В. Димитров, д-р Дејан Методијески, д-р Цане Котески, д-р Тања Ангелкова-Петкова, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

15.12 2017 г., Универзитетски билтен бр.202

- „Подвижни игри“ (скрипта) од доц. д-р Билјана Попеска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Основи на физичко и здравствено образование“ (практикум) од доц. д-р Билјана Попеска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Методика на развој на почетни математички поими“ од проф. д-р Снежана Јованова-Митковска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Методика на развој на почетни математички поими“ од проф. д-р Снежана Јованова-Митковска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Медиумско право“ од проф. д-р Андон Мајхошев, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

29.12.2017 г., Универзитетски билтен бр. 203

- „Практикум по агроекологија“ од доц. д-р Фиданка Трајкова, проф. д-р Лилјана Колева-Гудева и проф. д-р Љупчо Михајлов, Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
- „Историска геологија“ од проф. д-р Виолета Стојанова и проф. д-р Никола Думурџанов, Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП

УЛ. „КРСТЕ МИСИРКОВ” 10-А

ТЕЛ.:032 550 000

ФАКС:032 390 700

www.ugd.edu.mk